

Прва детска амбасада во светот
Меѓаши
Република Македонија
Бр. 0501-10
15.03.2015 год.
СКОПЈЕ

ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА
31.12. 2014 ГОДИНА

ФЕБРУАР 2015

СОДРЖИНА

страна

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Биланс на состојба	3
Биланс на приходи и расходи	4
Извештај за промените во капиталот	5
Извештај за паричниот тек	6
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	7-19

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

За годината што завршува на 31 Декември 2014 година

(во денари

АКТИВА

Тековни средства

	Белешка	2014	2013
Парични средства	4	1.990.881	917.806
Побарување од работење	5	637.501	711.129
Залихи	5.1.	36620	37894
Активни временски разграничувања	6	468.451	468.451

Вкупно тековни средства

3.133.453 2.135.280

Нетековни средства

Недвижности, постројки и опрема 7 947.083 1.217.330

Вкупно нетековни средства 947.083 1.217.330

Непокриени расходи од мината година

ВКУПНО СРЕДСТВА

4.080.536 3.352.610

ПАСИВА

ОБВРСКИ И КАПИТАЛ

Обврски спрема добавувачи 9 468.450 471.021

Други краткорочни обврски 9 7.410 7.553

Пасивни временски разграничувања(ПВР) 10 2.620.973 1.656.706

Краткорочни обврски и ПВР 3.096.833 2.135.280

ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА

Деловен фонд 11 983.703 1.217.330

Фонд за заедничка потрошувачка

Вкупно извори на средства 983.703 1.217.330

ВКУПНО ОБВРСКИ И ИЗВОРИ

4.080.536 3.352.610

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од Финансиските Извештаи



Извршен директор
М-р Драги Змијанац

Скопје, Фебруари 2015

Скопје, Фебруари ,2015

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ
 За годината што завршува на 31 Декември 2014 година
 (во денари)

	Белешка	2014	2013
Вкупни приходи	12	13.540.832	12.841.463
Вкупни расходи	13	12.530.503	12.905.227
Разлика меѓу приходи и расходи	11	1.010.329	-63.764
Други приходи			
Пренесен дел на вишок на приходи од претходна година	12	1.064.574	1.131.009
Вишок на приходи за наредна година	10	2.074.903	1.067.245
Даноци и придонеси од добивката		5487	2671
Вкупно вишок приходи за наредна година	10	2.069.416	1.064.574

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од Финансиските Извештаи


 Извршен директор
 М-р Драги Змијанац



ПДАС МЕЃАШИ Р.МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ
 За годината што завршува на 31 Декември 2014 година (во денари)

	Деловен фонд	Фонд за заед п	Вкупно
Состојба на 01.01.2014	1.217.330	0	1.217.330
Набавка на основни средства	56.225	-	56.225
Корекции од минати години			0
Покривање загуби од претходни години			0
Продажба на основни средства	19.440		19.440
Амортизација	307.032	-	307.032
Ревалоризација на основните средства	0	-	0
Состојба на 31.12.2014	947.083		947.083

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од Финансиските Извештаи

Извршен директор
 М-р Драги Змијанов



Скопје, 06. јануари 2015

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината завршена на 31 Декември 2014(во Денари)

31 Декември 2014

Готовински тек од оперативни активности

Добивка после оданочување

Корегирано за

Амортизација	307.032
Залихи	1.274
Побарувања од купувачи	31.945
Останати побарувања	41.683
АВР	0
Финансиски вложувања	
Обврски спрема добавувачи	(2.571)
Обврски за аванси депоз и кауции	
Останати краткорочни обврски	(143)
	964.267

ПВР

Нето готовина од оперативни активности

1.343.487

Готовински тек од инвестициони активности

Набавка на основни средства	(56.225)
Инвестиции	
Други промени	19.440

Нето готовина од инвестициони активности

(36.785)

Готовински тек од финансиски активности

Долгорочни финансиски кредити - нето

Деловен фонд	(233.627)
--------------	-----------

Нето готовина од финансиски активности

(233.627)

Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти

1.073.075

Пари и парични еквиваленти на почетокот на пресметковниот период

917.806

Пари и парични еквиваленти на крајот од пресметковниот период

1.990.881

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 ДЕКЕМВРИ 2014 И 2013

1. ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЗДРУЖЕНИЕТО ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ

Здружението „Прва Детска Амбасада во Светот Меѓаши Република Македонија Скопје, со скратено име Меѓаши во понатамошниот текст (Здружението) основано е на 25.05.1992 година како непрофитна организација во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации и запишана е во регистарот на Здруженија и Фондации под Рег. бр 1.443.

Адреса Коста Новаковиќ бр.22а Скопје
Даночен број 4030995179890
ЕМБС 4377249

Дејност на Здружението е заштита на правата на децата во Република Македонија во сите сфери;

- градење и зачувување на мирот;
- заштита на децата од воени судири и други конфликти;
- заштита од злоупотреба на децата за политички, економски, воени и

сексуални цели, како и заштита од сите форми на злоупотреба на детскиот труд.

заштита, помош и поддршка на деца со родители во кризни ситуации, деца со инвалидитет, деца со низок социјален статус, деца на улица, деца без родители.

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основа за подготовка

Здружението финансиските извештаи ги подготвува во согласност со законските прописи кои се применуваат во Република Македонија, а се однесуваат на работењето на непрофитните организации, во прв ред Законот за сметководството за непрофитните организации (“Службен весник на РМ” број 24/03...17/11) и соодветните под законски прописи донесени врз основа на истиот.

Овие Финансиски извештаи ги прикажуваат средствата и обврските, приходите и расходите кои се однесуваат на работењето на Здружението.

Веродостојноста е поткрепена со фактот дека Здружението ќе продолжи да работи во иднина. Финансиските извештаи се прикажани во валута Македонски денари,

освен ако не е поинаку наведено

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение е изнесено резиме на значајните сметководствени политики кои беа применети при изготвувањето на Финансиските извештаи на Здружението за годината што завршува на 31 Декември 2014.

3.1 Приходи и расходи

Признавањето на приходите и расходите кај Здружението се спроведува Согласно член 13 од Законот за сметководството за непрофитните организации (“Службен весник на РМ” број 24/03...17/11) и член 18 од Правилникот за сметководството за непрофитните организации (“Службен весник на РМ” број 42/03,

08/09, 175/11), односно според сметководствено начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции.

Според сметководствено начело на модифицирано настанување на деловните промени односно трансакции, приходите се признаат во пресметковниот период во кој што настанале според критериумот на мерливост и расположливост.

Приходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно. Приходите се расположливи кога се остварени во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот период и служат за покритие на обврските по тој пресметковен период.

Според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции, расходите се признаваат во пресметковниот период во кој што настанале или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период, под услов обврската за плаќање да настанала во тој пресметковен период.

3.2 Материјални средства

3.2.1. Почетно вреднување

Материјалните средства (постројките и опремата) почетно се вреднуваат Согласно член 14 од Законот за сметководство за непрофитните организации според кое третман на долгорочни средства имаат средствата чиј век на траење е подолг од една година и чија поединечна вредност во моментот на набавка е повисока од 300 евра во денарска противвредност. Долгорочните средства, Здружението почетно ги вреднува по набавна вредност намалена за вкупниот износ на пресметаната амортизација. Набавната вредност на долгорочните средства ја сочинува куповната цена зголемена за увозни царини, данок на додадена вредност, издатоците за превоз и сите други издатоци кои директно можат да се додадат на набавната вредност, односно на трошоците за набавка.

3.2.2. Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од материјалните средства се евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се веројатни идните економски користи што ќе претставуваат приливи во Здружението.

3.2.3. Амортизација

Амортизацијата се спроведува со праволиниска метода на отпис која доследно се применува од пресметковен период во пресметковен период, со примена на годишните стапки кои се составен дел на Правилникот за сметководството за непрофитните организации. Амортизацијата се пресметува поединечно за секое средство во рамките на групите пропишани со Правилникот се додека вредноста на долгорочните средства не биде во целост надоместена. Корисниот век на употреба, односно рокот на отпишување на долгорочните средства се одредува согласно со пропишаните стапки. Во продолжение се дадени годишни стапки за амортизација на материјалните средства, применети на некои позначајни ставки:

Градежни објекти 1%

Опрема 14%

Компјутерска опрема и софтвер 20%

Мебел 12%

Моторни возила 15%

3.2.4. Ревалоризација

Пресметката на ревалоризација на долгорочните средства (материјалните и

нематеријалните средства) Здружението ја врши согласно член 15 од Законот за сметководството за непрофитните организации и членовите 29 и 29-а од Правилникот за сметководството за непрофитните организации. Согласно цитираните законски одредби, пресметката на ревалоризација се врши во следните случаи:

- 1) при повлекување од употреба и отуѓување или
- 2) поради повторно вреднување, со стапката на пораст на цените на производителите на индустриски производи објавена од Државниот завод за статистика.

Основица за ревалоризација на долгорочните средства претставува набавната вредност на средствата и нивната сметководствено искажана акумулирана амортизација (исправка на вредноста). Ревалоризацијата на нематеријалните и материјалните средства (нивната набавна вредност и исправка на вредноста), што се набавени во изминати години (до 31.12.2013 година) и не се отуѓени во текот на 2014 година, односно истите се искажани по пописот на 31.12.2014 година и претставуваат елементи на билансот на состојбата сопствен под истиот датум (за што се применува Образецот РЕВ-1), не е пресметувана бидејќи единствениот коефициент за ревалоризација за 2014 година бил негативен и изнесувал -0,038.

3.3 Побарувања

Побарувањата се признаваат според договорените износи во договорот.

3.4 Залихи

Залихи на ситен инвентар, се признаваат согласно член 14 став 7 од Законот за сметководството за непрофитните организации според кој долгорочните средства чија поединечна вредност во моментот на набавката е пониска од 300 евра во денарска противвредност се класифицира како ситен инвентар.

Залихите на трговска стока, се признаваат согласно член 14 став 3 од Законот за сметководството за непрофитните организации според кој краткорочните средства се искажуваат по набавна вредност. Набавната вредност на залихите ја сочинува куповната цена зголемена за увозни царини, данок на додадена вредност, издатоците за превоз и сите други издатоци кои директно можат да се додадат на набавната вредност, односно на трошоците за набавка.

3.5 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од паричните средства во благајна, на трансакциски сметки, депозити во банки и високо ликвидни вложувања кои брзо можат да се претворат во пари. Паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се прикажуваат во номинален износ, а во странска валута по средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на билансирањето.

3.6 Обврски

Обврските се признаваат според договорените износи во договорот.

3.7 Обврски за даноци

Даноците се пресметуваат и се плаќаат согласно законските прописи во Република Македонија. Основните активности кои ги извршува Здружението не преставуваат промет во смисла на Законот за данокот на додадена вредност и не се предмет на оданпчување соп ДДВ. Данокот од добивка се пресметува и плаќа на даночно непризнаени расходи во даночниот биланс.

3.8 Износи искажани во странски валути

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странски валути се искажуваат по средниот курс на НБРМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсни разлики опфатени се во билансот на приходи и расходи како други приходи и расходи во пресметковниот период.

Вредноста на позначајните валути на 31.12.2014 година изнесуваа:

Ознака на валута	2014
2013	
EUR	61.4814
61.511	
USD	50.5604
44.628	
CHF	51.1152
50.176	

БЕЛЕШКА 4. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Паричните средства се состојат од следното :

	2014
2013	
Денарска жиро сметка	1.980.872
911.078	
Благајна	9.941
6.666	
Девизна сметка	68
62	
Вкупни парични средства	1.990.881
917.806	

Паричните средства се однесуваат на парични средства на жиро сметките и средствата во благајна. Истите се усогласени со банковите изводи од 31.12.2014 година и дневник на благајната од 31.12.2014 година.

БЕЛЕШКА 5. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТЕЊЕ

Вкупните побарувања на крајот од пресметковниот период ги чинеа:

	2014
2013	
Побарување од работењето	560.648
642.539	
Побарувања за повеќе платени даноци	

и придонеси		76.853
68.590		
Вкупно побарувања	637.501	711.129

Побарување од работењето во вкупен износ од 637.501 денар се однесуваат на побарувања од донатори за трошоци по проекти во вкупен износ од 287.377 денари и тоа: од донаторот Помоч Деци –проект ПРЕЦЕДЕ во износ од 284.492 денари (за потребите на проектот направени се трошоци во износ од 284.492 денари, а донаторот согласно договорот треба да ги исплати по одобрување на извештај во 2015 година) и побарување од донаторот Национална агенција-проект ЕВС во износ од 2.885 денари (за потребите на проектот направени се трошоци во износ од 2.885 денари, а донаторот согласно договорот треба да ги исплати по одобрување на извештај во 2015 година).Побарувањето од купувачи во износ од 268.940 денари се состои од побарување за продадени новогодишни честитки кои не се наплатени до крајот на пресметковниот период.Од овој износ 4.760денари се од 2012 година, 23.040 денари од 2013 година и 241.140 денари од 2014 година.Побарување од 4.331 денари е побарување за дадени аванси на вработени лица.Износот од 76.853 денари се однесува на претплатен данок од добивка

БЕЛЕШКА 5.1. ЗАЛИХИ

Организацијата на ден 31.12.2014 година има залиха на новогодишни честитки во вредност од 36.620 денари.

БЕЛЕШКА 6. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

Со законската регулатива во РМ непрофитните организации го применуваат принципот на парично начело, односно како расходи се признаваат само издатоците кои се однесуваат за тековната година доколку се платени до 31.Јануари наредната година. Неплатените расходи се евидентираат преку аналитичките сметки од сметката –други активни временски разграничувања.

На сметките АВР на крајот на пресметковниот период беа евидентирани:

	2014	2013
а) Неисплатени плати		
б) Други акт врем разг.		
в) Други акт врем разг.	468.451	468.451

Вкупно	468.451	468.451
---------------	----------------	----------------

Други активни временски разграничувања се однесуваат пресметани трошоци за договор за дело кои не се исплатени до крајот на пресметковниот период за кои постојат фактури од авторска агенција.Трошоците за овие договори потекнуваат од минати години а се евидентирани во 2012 година. Во тек на 2013 година Организацијата од

вкупната обврска во износ од 1.181.125 денар има исплатено обврски во износ од 712.674 денари.Разликата во износ од 468.451 денар ќе се исплати во наредниот период кога ќе се остварат приходи.

БЕЛЕШКА 7. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Движењето и компонентите на основните средства за годината што завршува на 31.12.2014 година

Ревалоризирана набавна вредност	Земј.	Градеж`	Опрема	Немат	Вкупно
Состојба на почеток на годината 01.01.2014	0	0	2.059.483	21594	2.081.077
Нови набавки	0	0	56.225		56.225
Расходувани	0	0	-19.440	0	-19.440
Ревалоризација	0	0		0	0
Други средства	0	0	-23063	0	-23.063
Состојба на крајот 31.12.2014	0		2.073.205	21.594	2.094.799
Ревалоризирана исправка на вредноста					
Состојба на почеток на годината 01.01.2014	0	0	860.868	2879	863.747
Амортизација за годината	0	0	302.713	4319	307.032

Ревалоризација на исправката	0 0	0	0	0
Расходувано	0 0	0	0	0
Други промени	0 0	-23063	0	-23.063
Состојба на крајот на годината 31.12.2014	0 0	1.140.518	7.198	1.147.716
Нето книговодствена вредност на 01.01.2014	0 0	1.198.615	18.715	1.217.330
Нето книговодствена вредност на 31.12.2014	0 0	932.687	14.396	947.083

Во текот на 2014 година основните средства се зголемени за 56.225 денари за набавка на Лап топ и метален сеф во вкупна вредност од 56.225 денари преку проектот БМЗ. Во месец мај 2014 сефот беше украден и за вредност од 19.440 денари се намали вредноста на основните средства. Исто така извршена е корекција во износ од 23.063 денари. Напомена Во 2014 согласно Законот поради минусни коефициенти не е пресметана ревалоризација.

БЕЛЕШКА 8. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПЛАТИ

	2014	2013
Нето плати	3.886.072	3.365.443
Даноци од плати	335.123	284.989
Придонеси од плати	1.561.045	
1.349.953		
Вкупно	5.782.240	
5.000.385		

Бројот на вработени во 2014 година изнесуваше 10 вработени. За истите се пресметани и исплатени плати и придонеси согласно законската регулатива во Република Македонија.

БЕЛЕШКА 9. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

ОБВРСКИ	2014	2013
Добавувачи во земјата	468.450	471.021
Обврски спрема вработени		
Обврски кон донатори	6.144	6.287
Обврски За даноци	1.266	1.266
Обврски за краткорочни позајмици		
ВКУПНО	475.860	478.574

Вкупните обврски кон добавувачите кои не се платени во пресметковниот период се однесуваат на обврски од тековното работење на организацијата. Најголема обврска е кон добавувачот Еуролевел во износ од 468.450 денари по основ на неисплатени фактури за авторски договори од 2012 година, кои истите се книжени како АВР.

БЕЛЕШКА 10. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

	2014	2013
Вишок на приходи за наредна година		2.069.416
1.064.574		
Други пасивни временски разграничувања	551.557	
592.132		
Вкупно		2.620.973
1.656.706		

Вишокот на приходи во износ од 2.069.416 денари евидентиран на оваа сметка е резултат на примени донации за проекти чија имплементација продолжува и во наредната година. Во други пасивни разграничувања во износ од 551.557 денари се евидентирани пресметани а ненаплатени приходи и тоа 284.492 денари од донатор Помоч Деци-проект Прецеде, донатор Национална агенција-проект Евс во износ од 2.885 денари и и 264.180 денари ненаплатени приходи од продажба на честитки.

БЕЛЕШКА 11. ДЕЛОВЕН ФОНД

	2014	
2013		
Деловен фонд	983.703	1.217.330
<hr/>		
Вкупно		983.703
1.217.330		

Деловниот фонд е намален за пресметаната амортизација на основни средства во 2014 година кои се објаснете во извештајот за промени во капиталот.

БЕЛЕШКА 12.ДЕЛОВНИ ПРИХОДИ

	2013	2014
Приходи од донации, грантови и чланарини	12.289.717	
1.887.422		
Приходи од камати и курсни разлики	2.307	
722		
Други приходи	1.248.808	
953.319		
Пренесед дел од вишок на приходи		
Од мината година	1.064.574	
1.131.009		
<hr/>		
Вкупни приходи		14.605.406
13.972.472		

Организацијата своите приходи ги остварува од донации и сопствени приходи обезбедени од нејзините активности. Донациите според намената се или ненаменски за реализирање на програмските активности на Организацијата или строго наменски за реализирање на конкретен проект. Како донатори во 2014 година се јавуваат стопански субјекти, физички лица, организации од земјата и странство.

12.1 Приходи од донации

Приходи од донации кои во текот на 2014 година беа уплатени на сметката на организацијата за реализирање на нејзините проектните активности и се од следните донатори:

	2014
2013	
ЦИРА-	296.007
2.664.064	
Швајцарска Амбасада -	-
-	
Стопански субјекти	668.000
-	
Министерство за економски развој и соработка	

на Германија	5.849.613
4.906.227	
Министерство за труд и социјална политика.	-
150.000	
Европска комисија	3.312.625
2.977.592	
Приходи од чланарини	-
313.450	
Месечина	355.307
-	
УНИЦЕФ	439.200
297.255	
Донации физички лица	1.368.965
578.834	
<hr/>	
Вкупно	12.289.717
11.887.422	

12.2 Други приходи

	2014
2013	
Приходи од продажба на новогодишни честитки	885.694
624.270	
Приходи од касички	309.502
173.310	
Приходи од продажба на материјални средства	
91.400	
Останати приходи	53.612
64.339	
<hr/>	
Вкупно	1.248.808
953.319	

Од вкупно остварените приходи на здружението по одредени проекти алоцирани се следните приходи:

12.3 Приходи по проекти	2014
2013	
Програма за мировно образование	6.064.792
4.965.223	
Партнер.за помирув.преку ран детс.развој	
И образование во Европа	3.877.884
2.002.564	

Институционален грант 2.664.064	296.007	
Подршка на ранливи групи на деца СОС телефон 883.561	608.000	
АИД програм (ДАП) 244.995	-	
Мониторинг на детски права 367.632		439.200
Млади во акција 789.335		514.914
Учиме заедно-Месечина Приходи од донации и други приходи за реализација на проектни активности 1.430.828	355.307	-
Фонд за новогодишни честитки 624.270		885.694
Вкупно	14.605.406	13.972.472

Алокацијата на приходите по одредени активности е евидентирана во сметководството по одредени проекти како посебни трошковни единици. Во ставката СОС телефон се инкорпорирани приходите за четиримесечно функционирање на СОС телефонот со даноција од Македонски Телеком. Во ставката сопствени приходи за реализација на проектни активности се евидентирани приходи кои се користат за покривање на расходи за функционирање на СОС телефонот, за дневен центар за деца кои не одат на училиште и организациски трошоци. Во ставката фонд за новогодишни честитки се прикажани приходи остварени од економски активности-продажба на новогодишни честитки и истите се наменети за покривање на трошоци направени за реализирање на овие економски активности, како и за покривање на организациски трошоци неопходни за функционирање на здружението со цел спроведување на програмите и целите согласно статутот.

БЕЛЕШКА 13. ДЕЛОВНИ РАСХОДИ

Расходи	2014	2013
1. Трошоци за материјали	174.681	492.800
2. Трошоци за енергија (бензин)	49.021	97.578
3. Тековно одржување на средства	53.579	89.999
4. Други материјални расходи	44.684	108.156
5. Комунални услуги	16.487	22.815
6. ПТТ услуги и телефони, интернет	230.629	198.135
7. Транспортни услуги (патни трошоци со персонален данок)	518.295	548.726
8. Печатарски услуги	22.207	174.166
9. Непроизводни (други) услуги	303.734	170.277
10. Реклама за проекти	23.400	56.780
11. Угостит. И хотелски усл. за проекти	1.314.236	1.161.039
12. Набавна вредност на прод.стоки, матер.услуги	160.403	72.074
13. Негативни курсни разлики	22.010	5.959
13. Провизии на пл.промет	73.581	74.037
13. Камати		
13. Надомест на работници за службен пат	246.981	57.689
13. Авторски хонорари	2.926.768	2.073.185
13. Чланарини	53.962	34.222
13. Репрезентација	-	7.256
13. Премии за осигурување	61.964	36.377
13. Други нематеријални трошоци	56.244	28.804
13. Пренесени средства на други субјекти	47.124	117.810
13. Дополнително утврдени расходи од мината год.	203.417	1.180.729
13. Кусок (кражба)	35.028	-
13. Камата на јавни давачки	53.603	-
13. Набавка на опрема	56.225	1.082.387
13. Бруто плати	5.782.240	5.000.385
13. Вонредни расходи(пенали)	-	13.844
Вкупни расходи	12.530.503	12.905.227
1. Трошоците за материјали во износ од 174.681 денари ги чинат		
- Канцелариски материјал		130.340
- помошни материјали		19.275
- средства за хигиена-		3.653
- ситен инвентар		
21.413		
- автогуми		-
2. Трошоците за енергија во износ од 49.021		
- трошоци за елек.енергија		7.572
- гориво		41.449
3. Тековно одржување на средствата-53.579		
- поправки, сервис на средства		
15.413		

- Одржување на возила (сервис)

33.981 - Миење на возила

4.185

4.Други материјални расходи- 44.684

-Судски и адм.такси

2.656

-Стручна литература и списанија

145

-Регистрација на возила

14.108

- Документи за деца по проекти

-

-Други материјални расходи

27.775

5.Комунални услуги 16.487

-Трошоци за вода

16.487

6. ПТТ трошоци,телефон 230.629

- трошоци фиксен телефон

24.703

- трошоци мобилен телефон

150.539

- интернет

4.200

- поштенски трошоци

51.187

7.Транспортни услуги 518.295

-транспортни услуги

-

-патни трошоци со перс.данок

444.544

-такси превоз

73.751

8. Печатарски услуги 22.207

9. Непроизводни услуги 303.734

-Наем на сала

87.258

-Наем на стан со персон.данок

120.526

-Адвокатски и правни услуги

26.007

-сметководствени услуги

-

-ревизорски услуги

38.000

-нотар

1.750

-услуга за мрежно поврзување

-

-фотокопирање

9.393

-други расходи

20.800

10. Реклама за проекти 23.400

-реклама

за

проекти

15.400

-

услуга

за

е

пораки

8.000

11. Угостителски и хотелски услуги по проекти 1.314.236

12.Набавна вредност на продадени трг.стока 160.403

13. Останати трошоци 9.619.147

Негативни курсни разлики					22.010
Провизии	на		платниот		промет
73.581					
Надомест на работници за службен пат					
246.981					
Договори	за	дело	и	авторски	договори
2.926.768					
Чланарини					
53.962					
Репрезентација					-
Премии за осигурување					61.964
Други нематеријални трошоци					56.244
Пренос на средства на други субјекти					47.124
Дополнителни расходи од минати години					203.417
Кусок (кражба)					35.028
Камата за ненавремена уплата на јавни давачки					53.603
Набавка		на			опрема
56.225					
Бруто					плати
5.782.240					
Вонредни расходи					-

Во вкупните трошоци најголемо е учеството(69.50%) на трошоците исплатени на учесниците во реализирање на проектните активности како договори за дело, авторски договори (23.36%) и бруто плати (46.14%). Останатите трошоци како се наведени во претходниот преглед се однесуваат за нормално функционирање на организацијата како и за спроведување на проектите кои ги имплементираа во 2013 и 2014 година.

13.1 Расходи по проекти

Од вкупно остварените расходи во 2014 година за реализација на кинкретни проекти се следните:

Раасходи по проекти	2014	2013
Бесплатен СОС телефон		608.000
Мировно образование		4.511.541
4.954.312		
Партнер.за помирув.преку ран детс.развој		
И образование во Европа	4.162.376	
1.439.343		
Институционален грант	40.120	
2.919.951		

Дневен центар за деца и млади и СОС телефон	517.799	
368.647		
Детство без злоупотреба		-
245.130		
АИД програм (ДАП)		-
244.988		
Млади во акција		-
785.362		
Учиме Заедно	355.308	-
Мониторинг на детски права		242.119
367.632		
Новогодишни честитки		885.694
352.588		
Општи расходи за реализација на проектни активности		1.207.546
1.472.404		
Вкупно		12.530.503
12.905.277		

Забелешка. Општите расходи за реализација на проектни активности, опфаќаат расходи направени за активности на СОС телефонот, за Дневен центар за деца кои не одат на училиште и организациски трошоци неопходни за функционирање на организацијата. Во ставката фонд за новогодишни честитки се прикажани расходите направени за реализирање на овие економски активности, како и за покривање на организациски трошоци неопходни за функционирање на здружението со цел спроведување на програмите и целите согласно статутот.

БЕЛЕШКА 15. ПСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По датумот на составување на Билансите не се случиле настани од материјално значење, кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.

БЕЛЕШКА 15. АКТИВНОСТИ ВО ТЕКОТ НА 2014

Подетално активностите на Здружението се опишани во Извештајот за работењето за 2014 година каде се објаснети спроведените проекти и активности во текот на годината.

I. ДИРЕКТНИ СЕРВИСИ ЗА ПОМОШ И ПОДДРШКА НА ДЕЦА ВО РИЗИК

- СОС телефон за деца и млади 0800 1 2222 (бесплатна линија)
- Психо-социјално советувашиште
- Бесплатна правна служба
- Дневен центар за деца кои не одат на училиште
- Сервис за материјална поддршка на социјално загрозени семејства

II. ПРОМОЦИЈА/ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

- Мониторинг на Детските права
- Промоција на правата на детето и застапување и лобирање
- Програма за мировно образование
- Програма Партнерство за помирување преку ран детски развој и образование во Европа ПРЕЦЕДЕ

III. ПРОМОЦИЈА И САМООДРЖЛИВОСТ НА ПРВАТА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ

- Новогодишни честитки - форма на поддршка од социјално одговорни компании и граѓаните/ките
- Касички за донации - поддршка од страна на граѓаните/ките
- Донации од социјално одговорни компании и граѓани/ки
- Промоција на работата и активностите преку социјалните мрежи, е-билтен и веб страната на Детската амбасада МЕЃАШИ